



ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје

Годишен извештај за работењето
за **2023** година

Содржина:

1. Општи информации	3
2. Општо економско опкружување	5
3. Деловна политика и клучни стратегиски цели	11
4. Информатичка технологија	12
5. Организациона структура	13
6. Корпоративно управување	15
7. Внатрешна и надворешна ревизија	16
8. Опис и управување со ризици	17
9. Анализа на работењето, финансиска резултат и финансиска положба	18
10. Прилози:	35
- Прилог 1: Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	
- Прилог 2: Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	
- Прилог 3: МС Маргина на солвентност	
- Прилог 4: КС Пресметка на капитал	
- Прилог 5: ВТР Вложувања на средства кои ги покриваат техничките резерви	

1. Општи податоци

Назив на друштвото	Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје
Седиште на друштвото	ул.Пиринска 23, 1-1-5 Скопје
Контакт	Телефон: +389 2 3215 515, Факс: +389 2 3215 517
Бев страна	www.grawe.mk
Е-адреса	info@grawe.mk
Дата на основање	08.03.2003 година
Упис во централен регистар	25.09.2019 година, деловоден број 35020190021440
Матичен број	5737796
Даночен број	4030003470874
Основен капитал на друштвото	513.701.748 МКД (8.359.000 Eur)
Број на акции	8.359
Сопственост	Приватна
Големина на субјект	Голем
Дејност на друштвото по стандардна класификација	Неживотно осигурување 65,12
Трансакциски сметки	Комерцијална Банка АД Скопје: 300000001641470 Про кредит Банка АД Скопје: 380100752500109 Халкбанк АД Скопје: 270057377960195 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје: 210057377960188 Шпаркасе Банка АД Скопје: 250001002384822 Стопанска Банка АД Скопје: 200001097051756 УНИ Банка АД Скопје: 240020000231761
Овластен ревизор	Мур Стивенс ДОО – Скопје Адреса: св Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје Датум на именување: 15.03.2023

Хронолошки развој на друштвото

Основање на Друштвото: 08.03.2003 година од страна на единствениот основач - Институт за осигурување ИНСИГ Ш.А Тирана Р. Албанија

Во Јули 2019 година дојде до промена на сопственичката структура на Друштвото. Имено, *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft* со седиште на ул.Herrengasse 18-20, 8010 Graz Austria, стана сопственик на 100% од акциите на Друштвото, со што стана нов единствен акционер.

Друштвото перзистира на Македонскиот пазар како Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје со единствен Акционер *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft* со седиште Graz Austria.

Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон финансиските извештаи.

Основачки влог

На 31 декември 2023 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 8.359 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

	% од акциите со право на глас
GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG GRAZ AUSTRIA	100%
	100%

	2023	Бр.на акции 2022	Запишан капитал во денари 2023	2022
Состојба на 1 јануари	8.359	7.359	531.701.748	452.051.748
Запишани акции во текот на годината	-	1.000	-	61.650.000
Состојба на 31 декември	8.359	8.359	531.701.748	531.701.748

Друштвото за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ градовите во Р. Северна Македонија.

На 31 декември 2023 Друштвото има 94 вработени (2022: 80 вработени).

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото е следна :

Број на вработени по кадровска структура (состојба на крајот на Периодот)						
100	101	102	103	104	105	106
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно
	2	55		36	1	94

Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:


- Класа 1:** Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода
- Класа 3:** Осигурувањето на моторни возила (каска)
- Класа 5:** Осигурувањето на воздухоплови (каска)
- Класа 7:** Осигурувањето на стока во превоз (карго)
- Класа 8:** Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди
- Класа 9:** Други осигурувања на имот
- Класа 10:** Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.
- Класа 11:** Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови
- Класа 12:** Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти
- Класа 13:** Општо осигурување од одговорност
- Класа 18:** Осигурување на туристичка помош (здравствено патничко осигурување)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Надзорниот Одбор на 13 Февруари 2024 година.

2. Општо економско опкружување

Економската активност во светот, во второто тримесечје од 2023 година, се одликува со различни движења кај одделни земји и региони, во услови на натамошна неизвесност поради војната во Украина, инфлација којашто сè уште е висока, натамошно затегнување на монетарната политика и влошени глобални финансиски услови. Во еврозоната, којашто е наш најзначаен трговски партнер, економскиот раст во второто тримесечје повторно забави и се сведе на 0,5% на годишна основа (1,1% во првото тримесечје), главно под влијание на забавениот раст на извозот и на личната потрошувачка. Инфлацијата на глобално ниво забавува и во третото тримесечје, во услови на намалени ценовни притисоци од енергентите. Сепак, со оглед на очекувањата дека инфлацијата ќе се задржи над целното ниво подолг период, централните банки во развиените земји продолжија со затегнувањето на монетарната политика. Во согласност со проекциите на Меѓународниот монетарен фонд од октомври 2023 година, се предвидува дека глобалниот економски раст ќе забави сведувајќи се на 3,0% во 2023 година и 2,9% во 2024 година, што е одраз на долгорочните последици од пандемијата, војната во Украина и зголемената геоекономска фрагментација, но и под влијание на затегнувањето на монетарната политика и повлекувањето на поддршката од фискалните власти во услови на висока задолженост.

Ризиците поврзани со очекуваниот глобален економски раст се поурамнотежени, во споредба со тие во априлскиот циклус проекции. Сепак, надолните ризици и натаму се нагласени и се поврзани со натамошното забавување на кинеската економија, зголемената нестабилност на цените на примарните производи, инертноста на базичната инфлација, заострувањето на финансиските услови, зголемената ранливост на високозадолжените земји, како и евентуалното засилување на геоекономската фрагментација.



Во третиот квартал од 2023 година стапката на инфлација и натаму забавува на годишна основа, со што се сведе на едноцифрено ниво и во просек изнесува 7,7% (11,2% во претходниот квартал). Најголем придонес за ваквата динамика има забавениот раст на цените на храната, надолнет од надолната патека на раст на цените на енергентите и на базичната инфлација. Базичната инфлација во третиот квартал од 2023 година и натаму забавува со што се сведе на 6,9% на годишна основа (9,1% во претходниот квартал). Ваквата динамика главно го отсликува понискиот раст на цените на услугите во рестораните и хотелите, при забавен раст на трошоците за храна и енергија. Цените на угостителските услуги, заедно со цените на производите за редовно чистење и одржување на домаќинствата и натаму се главни двигатели на базичната инфлација, а позначителен придонес имаат и цените на производите за лична хигиена, безалкохолните пијалаци, тутунот и облеката. Исто така, и останатите подиндекси на инфлацијата, коишто ги исклучуваат најпроменливите цени, бележат забавување на растот во овој квартал, во споредба со претходниот квартал. Така, кај вкупниот индекс со исклучени енергија²⁶, течни горива и мазива (за транспорт) и необработена храна, како и кај вкупниот индекс со исклучени енергија, течни горива и мазива (за транспорт), необработена храна, тутун и алкохолни пијалаци се забележува годишен раст од 7,2% (11,2% и 11,4%, соодветно во претходниот квартал).



Во однос на очекуваната патека на стапката на инфлација, домашните и меѓународните институции предвидуваат надолен тренд на растот на потрошувачките цени во наредниот период, по високите остварувања во 2022 година кога таа достигна 14,2%, во просек. Слични се и очекувањата на анкетираниите економски аналитичари искажани во рамките на Анкетата за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДПЗБ, спроведена во септември 2023 година, според која тие предвидуваат забавување на стапката на инфлација, којашто би се свела до нивото од 9,5% во 2023 година, 5,0% во 2024 година и 3,2% во 2025 година. Во споредба со претходната анкета, очекуваната стапка на инфлација за тековната година е минимално повисока (од 9,3% на 9,5%) во согласност со послабото забавување на потрошувачките цени, во споредба со цените на производителите и на примарните производи, додека за наредните две години очекувањата се малку пониски (во јуни се очекуваше стапка на инфлација од 5,1% за 2024 година и 3,4% во 2025 година).

Проекции и очекувања за стапката на инфлација

	2023	2024	2025
Економски аналитичари	9,5	5,0	3,2
ММФ	10,0	4,3	2,2
Консензус форкаст	9,3	3,8	/
Министерство за финансии	8,9	2,5	2,0
НБРСМ	9,5	3,5-4,0	2,0

Извор: Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, септември 2023 година; ММФ, Светски економски преглед, октомври 2023 година; Консензус форкаст, септември 2023 година; Министерство за финансии, Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2024-2028, април 2023 година; и НБРСМ, октомври 2023 година.

Каматната стапка на меѓубанкарскиот пазар на депозити во третиот квартал од 2023 година се зголеми на квартално ниво за 0,2 п.п. и во просек изнесуваше 3,7%, во услови на зголемена основна каматна стапка на Народната банка. Исто така, сите просечни котации на СКИБОР забележаа нагорно придвижување. На примарниот пазар на државни хартии од вредност, новите емисии беа главно на подолги рокови и по повисоки каматни стапки, додека на секундарниот пазар на хартии од вредност се тргуваше само со државни обврзници, но во мал износ. На Македонската берза, берзанскиот промет се намали за 29,3% во однос на претходниот квартал, додека вредноста на МБИ-10 забележа квартално зголемување за 1,6%. На регионалните берзи, индексите забележаа умерен раст, во просек од 4,7% на квартална основа. На меѓународните финансиски пазари, индексите на променливост на пазарите на обврзници и акции, односно индексите МОВЕ и ВИКС повторно забележаа надолна промена, што укажува на намалување на неизвесноста и променливоста на пазарите. Распоните меѓу приносите на македонските и германските еврообврзници забележаа стеснување во однос на претходниот квартал, при умерено зголемување на приносите кај германските државни обврзници и намалување на приносите кај македонските еврообврзници.

Макроекономската слика за периодот 2023 – 2026 година во овој циклус на проекции не е значително променета во споредба со проекциите од април. И понатаму се очекува умерено забавување на растот во 2023 година и негово постепено засилување во следниот период. Така, во согласност со постепено забавување на активноста во првата половина на годината, како и сигналите од високофреквентните показатели за третото тримесечје, се очекува дека во 2023 година економскиот раст умерено ќе забави и ќе се сведе на 1,9%. Подобрувањето на надворешниот амбиент, во комбинација со одредени домашни специфични фактори, особено поврзани со јавниот инфраструктурен циклус би го поддржале забрзувањето на растот, па тој би достигнал до 3% во 2024 година. Растот на економијата би бил малку послаб од претходните очекувања (2,1% во 2023 година и 3,6% за 2024 година), со оглед на надворешното окружување

коешто е понеповолно во споредба со априлските проекции. За 2025 година, проекцијата за БДП е непроменета, односно и натаму се оценува дека растот ќе забрза искачувајќи се на 4%, а со оваа динамика би се движел и во наредната 2026 година. Во поглед на структурата на растот, за 2023 година се очекува позитивен придонес како од нето-извозот (во услови на очекуван посилен пад на увозот од извозот), така и од домашната побарувачка (поддржана од растот на потрошувачката на населението и на брутоинвестициите). Во следните две години, растот би се должел на домашната побарувачка, при негативен придонес од нето-извозот. Во рамките на домашната побарувачка, најголем позитивен придонес се очекува од бруто инвестициите, а значаен фактор за раст ќе биде и потрошувачката на домаќинствата. Имено, во следниот двегодишен период се очекува позначително закрепнување на бруто-инвестициите, заради засилената изведба на капиталните инфраструктурни проекти поврзани со изградбата на патните коридори и приватните домашни и странски инвестиции, со што оваа компонента ќе биде најважна за растот. Истовремено, се очекува умерено посилен раст и на личната потрошувачка, што главно ќе произлезе од динамиката кај расположливиот доход, во чии рамки масата на платите е основниот двигател на растот. Солиден раст се очекува и кај извозот на стоки и услуги, како резултат на закрепнувањето на странската побарувачка којашто би го поттикнала традиционалниот, но и новиот извозен сегмент. Растот на извозот и на домашната побарувачка, а пред сè на инвестициите поврзани со активностите околу изградбата на патната инфраструктура коишто ќе се остварат од страна на странски изведувач, ќе придонесат за зголемување и на увозот на среден рок. Притоа, во рамките на тековното сценарио не се претпоставуваат поголеми ескалации поврзани со воените дејствија во Украина и на Блискиот Исток.

Друштвото своите активности ги извршува само на пазарот во Р. Северна Македонија па во таа смисла економското опкружување кое треба да биде анализирано е Македонскиот пазар и куповната моќ на нашите граѓани.

Друштвото во текот на 2023 година, своето работење односно дејноста ја спроведуваше следејќи ги сите економски сигнали од надворешното опкружување.

Постигнатите цели од нашето работење во 2023 година, упатуваат на грижа за рационално и наменско користење на расположливите средства, динамична усогласеност на изворните приходи и други приливи и зајакнато управување со ликвидноста на краток и среден рок. Вложувавме напори за одржување на довербата, охрабрувајќи ги коминтентите да продолжат со соработка со Друштвото.

3. Деловна политика и цели на Друштвото

Деловната политика во 2023 година е утврдена врз основа на Стратегијата и деловните акти на Друштвото, Законот за супервизија на осигурувањето и останатата Законска и подзаконска регулатива.

Деловната политика се темели на определбите Друштвото екипирано со висок стручен кадар применува деловна филозофија и професионалност во извршувањето на дејноста и креира препознатлив имиџ на вистински партнер во полето на осигурување.

Деловната политика на Друштвото има за цел натамошна афирмација на Друштвото, градење на доверба и поттикнување интерес на граѓаните и правните лица во осигурителниот систем на земјата.

Деловната политика за 2023 година ги инкорпорира следните вредности врз кои се темели делувањето на Друштвото:

- Консолидација и зголемување на имиџот на Друштвото на осигурителниот пазар во Македонија, како компанија со квалитетни продукти.
- Приоритет на продажбата на доброволните продукти, и во согласност со потребите на клиентите.
- Навремено и ефикасно решавање на настанатите штети.
- Тенденција на намалување на административните трошоци, без да биде загрозено работењето на Друштвото.
- Зголемување на добивката на компанијата и истовремено поголемо учество на осигурителниот пазар.
- Добра соработка со надлежните институции.
- Континуирана едукација во доменот на осигурувањето на агентската мрежа и на вработените.

За реализација на поставените цели од страна на целата структура на компанијата, ќе се работи интензивно за :

- Консолидација и проширување на продажната мрежа создавајќи нови продажни канали, во согласност со најновите состојби на пазарот и во согласност со актуелните правни акти.
- Зголемување на квалитетот на услугите за големите осигуреници и исто така интензивирање на контактите со актуелните и потенцијални клиенти.
- Воведување на нови осигурителни продукти,
- Брза и коректна обработка на оштетените побарувања, како еден од најбитните елементи на маркетингот.

Предности

- Професионална екипираност, способен во секое време да ги процени потребите на своите клиенти, почнувајќи од преземање во осигурување и се до коректна завршна обработка на оштетеното побарување.
- Продукти дизајнирани во согласност со потребите на клиентите, оправдани, вредни и од нивна страна разбирливи.
- Полиси со одредени упатства, со Услови кои се разбирливи за клиентите и дистрибуирани во потребно време.
- Лични контакти и квалитетна услуга.

Мисија

Со одговорно и стручно изведување на осигурувањето, со потполна заштита на нашите осигуреници и управување со нивните ризици, остваруваме посигурна и побогата иднина за нашите клиенти, сопственици и вработени. Со зголемени активности за афирмација на општествената одговорност на локално ниво, придонесуваме кон развојот на општествената одговорност.

Визија

Зголемениот углед на Друштвото во очите на клиентите, вработените, акционерите и општествената заедница се примарни услови на нашата визија за успешно работење. Затоа мораме да останеме стабилна осигурителна компанија, компанија со препознатлив бренд на доверба, лојалност, ефикасност и високо утврдени стандарди на квалитет на производите. Поактивен пристап со клиентите, ќе воспостави поквалитетни односи градејќи ја нивната трајна доверба. Со вложување во развој на осигурителните производи, знаење, информатичка технологија, вработени, сакаме да станеме носители на развојот на локалниот пазар.

4. Технологија и заштита на лични податоци

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е сервис и поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Граве и спроведување на корпоративските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Друштвото го следи трендот на технологијата и информатичката технологија па така во таа смисла опремени сме со висококвалитетна технологија која ги поддржува програмите за on-line пријава на штети, посебен програм за обработка на штетите, програм за следење на судските предмети како и посебни програми за финансии.

ГРАВЕ Неживот АД Скопје има правилници како интерни акти и воспоставено односно преземени се соодветно техничко организациони мерки за заштита на лични податоци и нивната обработка и тоа Серверите се поврзани во енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојување, лозинките се менуваат на 90 дена и должината на лозинките е минимум 10 карактеристики, по 3 неуспешни обиди за поврзување системот се блокира, по изминување на 15 минути неактивност постои автоматско одјавување односно се заклучува десктопот. Се користи хардверска и софтверска заштита мрежна бариера помеѓу локална и надворешна мрежа, инсталирани се програми за антивирус, антиспајвер и антиспам заштита, интернет конекцијата е заштитена со мрежна бариера. Само администраторот на базата на податоци има

директен пристап до базата во која се наоѓаат податоците, постојат лозинки за итни ситуации постои бекап документирана стратегија и многу други преземени технички мерки.

Службата за информатички технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето,
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуализација, складирање на податоци, логичко умрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), безбедност (пристап на корисници, AV, backup, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди на АСО и според безбедносните стандарди на Групација Граве


5. Организациона структура

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје на 31.12.2023 година има вкупно 94 вработени (2022: 80 вработени) и 25 застапници во осигурување согласно регистарот на застапници на Друштвото. Друштвото со својата организациона структура прецизно ги дефинира правата и одговорностите на сите вработени, како и линиите на контрола и проверка при секојдневното извршување на задачите, со присутна одговорност за ефикасно и ефективно управување.

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје располага со квалификуван кадар од областа на осигурувањето, правото, економијата, кој се стреми за нудење на поголем квалитет на услугите за осигурување, востановување воедначена пракса за постојните пакети на осигурување што ќе значи чување на традиција но и воспоставување на нови новини и новитети во осигурувањето како би биле интересни и конкурентни на пазарот.

Во текот на 2023 година вработените присуствуваа на обуки од различни области со што се поттикнува нивниот личен развој и стручни знаења.

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:



Вработени во дирекција вкупно 28
 Вработени во подружници вкупно 66
 Вкупно вработени 94

6. Корпоративно Управување

Друштвото за осигурување ГРАВЕ неживот АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Надзорен и Управен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот Одбор кој брои 3 члена.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските барања извештај за своето работење дава до Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Велика Пешова.

Членови на надзорен одбор :

1. **Отмар Едерер**, Председател на Надзорен одбор, од 03.10.2019 година, со одлука на собрание на акционери на 17.07.2023 година избран е повторно со мандат од 5 години, роден на 27.01.1951 год. со живеалиште во Грац , Р.Австрија - доктор на економски науки,
2. **Марко Микиќ**, член на надзорен одбор од 07.11.2022 год, роден на 18.01.1955 год. во Марибор , Р.Словениа – градежен инженер и дипломиран економист,
3. **Ранко Ковачевиќ**, независен член на надзорен одбор 17.03.2021 год, роден на 25.01.1955 год. со живеалиште во Белград, Р.Србија – економист.

Членови на Управен одбор :

1. **Елизабета Божиновска**, Претседател на Управен Одбор, од 11.07.2022 год., со мандт од 4 години, родена на 17.10.1967 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран правник,
2. **Селаудин Имами**, член на Управен Одбор, од 03.12.2018 год., избран повторно со мандат од 5 години на 26.12.2022, роден на 12.08.1975 год. во Дебар, Р. Северна Македонија - дипломиран економист,
3. **Ненад Стаменков**, член на Управен Одбор, од 11.07.2022 год, избран повторно со мандат од 5 години на 05.07.2023, роден на 21.07.1988 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран инж.по информатика

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2023 година се одржани следниве седници:

- Собранието на Акционери на Друштвото одржал 2 седници,
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 6 седници,
- Управниот Одбор на Друштвото одржал 47 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2023 година Управниот одбор презеде голем број на активности, пред се преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуват и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите неопходни подготвителни дејствија поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените.

Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Р.С. Македонија на членовите на Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување ГРАВЕ Неживот АД Скопје се како што следи :

Трошоци за Надзорен Одбор

Трошоците за членовите на Надзорен одбор во текот на 2023 год. изнесуваат 855.700 МКД, (2022: 213.500 МКД).

Трошоци за Управен Одбор

Трошоците за членовите на Управен Одбор во текот на 2023 год. изнесуваат 7.409.336 МКД, (2022: 5.873.315 МКД).

7. Внатрешна и Надворешна Ревизија

Внатрешна Ревизија

Внатрешната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2023 година изврши 7 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото. Согласно тоа целосно е реализиран планот за извршување на главните ревизорски активности.

Освен активностите околу вршење на планираните ревизии внатрешната ревизија согласно годишниот план ги вршеше и следните дополнителни активности:

- Консултативни и советодавни услуги,
- Ревидирање на интерни акти на внатрешна ревизија,
- Самопроценка на активноста на внатрешна ревизија,
- Изврши оценка на функционирање на интерните контроли во Служба за ИТ ,
- Изготвува квартални извештаи до Внатрешната ревизија на Групацијата,
- Изготвува квартални извештаи до Надзорен одбор,
- Изготвува годишни извештаи за работата на внатрешна ревизија до Надзорен одбор и Собрание на акционери,
- Врши мониторинг на спроведување на дадени препораки и известува за степенот на имплементација на препораките,
- Врши контрола на усогласување на Друштвото за законските и подзаконски прописи и дава насоки и консултации за истото,
- Изготвува на годишни и стратешки планови за внатрешна ревизија врз основа на проценка на ризици во ревизорски универзум и сл.

Надворешна ревизија

Надворешен Ревизор за 2023 година беше Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со ЕМБС: 5255414, ЕДБ: 4030998353190 и седиште на ул.Св.Кирил и Методиј бр.20 Скопје. Ревизорот е избран со одлука на акционерското собрание бр.0201-1/8 од 15.03.2023 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за Супервизија на осигурувањето донесе решение бр.УП1-14-2-465 од 29.03.2023 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2023 година.

8. Управување со Ризици

Во текот на своето работење Друштвото е изложено на најразлични ризици, внатрешни оперативни и надворешни ризици. Економската и политичка состојба во државата и во соседните држави, го условуваат работењето во осигурителниот бизнис а со тоа и работењето на Друштвото. Друштвото има воспоставена структура на постојано следење на ризиците и заканите на работењето и следствено на тоа презема разни мерки и активности за намалување, избегнување или пренесување на ризиците.

Друштвото, во своето работење, особено ги идентификува и следи следните ризици:

- Ризици на осигурување кои произлегуваат од договорите за осигурување,

Во оваа група се опфатени следните ризици: ризик од прием во осигурување, ризик од пресметка на премии, ризик од дизајнирање на производ, ризик на штети, ризик на економска средина, ризик на самопридржај, ризик на однесување на осигуреникот, ризик на техничко резервирање. Овие ризици претставуваат можност за претрпување на штети или негативни последици поради неадекватни премиски стапки или технички резерви споредени со превземените обврски, а кои можат да произлезат од флукуациите во зачестеноста и сериозноста на осигурените настани.

- Пазарни ризици

Пазарните ризици се поврзани со нестабилноста на цените на финансиските инструменти и пазарните цени на другите средствта како што се ризик на каматни стапки, правен ризик, имотен ризик, валутен ризик, основен ризик, реинвестициски ризик, ризик од концентрација, ризик на неусогласеност на обврски и побарувања, ризик на промена на вредноста на средствата и обврските.

- Кредитни ризици

Во кредитните ризици се опфатени ризиците кои се поврзани со неизвршување на обврските и промената на бонитетот на издавачот на хартиите од вредност кои осигурителното друштво ги поседува, реосигурителот, посредниците и други деловни пратнери кои имаат обврски кон осигурителната компанија.

- Оперативни ризици

Оперативните ризици ги вклучуваат надворешните фактори, непримена или неуспешна и несоодветна примена на внатрешните процедури, технички грешки предизвикани од човечки фактор како и компјутерските системи.

- Ризик на ликвидност

Во оваа група се опфатени ризици од неможност за подмирување на обврските за плаќање во момент кога доспеваат плаќањата (немање доволно ликвидни слободни средства во однос на доспеаните обврски).

- Ризик на репутација

Можноста на настанување штети или негативни последици поради нарушување на угледот или управување на компанијата (негативен публицитет), што води до губење на довербата на јавноста во ингрететот на компанијата.

- Ризик од инвестирања

Овие ризици се однесуваат на веројатноста за негативни последици или загуби, кои можат да настане во рамките на портфолиото на средства/инвестиции кои ги поседува друштвото.

Со цел поуспешно реализирање на планираните параметри на Друштвото, воведени се интерни акти и системски контроли, кои имаат за цел ефикасно идентификување и управување со ризиците со кои се соочува друштвото во секојдневното работење. Поставеноста и организираноста на процесот на континуирано управување со ризиците подетално е опишано во Актот за управување со ризици, кој се ревидира и усвојува на годишно ниво.

Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои што врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1, а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

На 31 декември 2023 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви.

Друштвото е усогласено со член 77 став 3 точка 2 од Законот за супервизија на осигурувањето за вредноста на капиталот во однос на Гарантниот фонд.

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	V11	47.504.397
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	V12	
Капитал	V13	271.293.510
Гарантен фонд*	V14	184.485.000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (V15 = V13 -V14)	V15	86.808.510
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (V16 = V13 - V11)	V16	223.789.113

	2023	2022
Маргина на солвентност	47.504.397	64.535.057
Износ на гарантен капитал	271.293.510	247.782.336

9. Анализа на работењето, финансиски резултат и финансиска состојба

Продажба - Главни показатели

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје работи во областа на неживотно осигурување и тоа во следниве класи на осигурување:

Класа	Назив	Датум на издадена дозвола
01	Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)	од 2003 година
03	Осигурување на моторни возила (каска)	од 2003 година
05	Осигурување на воздухоплови (каска)	26.05.2004 година
07	Осигурување на стока во превоз (карго)	26.05.2004 година
08	Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди	од 2003 година
09	Други осигурувања на имот	15.03.2012 година
10	Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	од 2003 година
11	Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	26.05.2004 година
12	Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	26.05.2004 година
13	Општо осигурување од одговорност	30.01.2012 година
18	Осигурување на туристичка помош	26.05.2004 година

Друштвото има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ следниве градови

1. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово со седиште на ул. 11-ти Октомври, Локалитет Црвен Крст, Парцела 14618, Зграда Бр. 1, Вл. 2, Ст. 7, Приземје,
2. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово со седиште на ул. ЈНА бр.28/4, Тетово,
3. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 2, со седиште на ул. Мехмед Паша Дарила бр. 115, Тетово,
4. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 3 со седиште на ул. Љубо Божиновски Пиш бб, Тетово,
5. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар, со седиште на ул. Илинденска бб, Гостивар,
6. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Охрид, со седиште на ул. Туристичка бр.6 Охрид,
7. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кичево, со седиште на бул.Ослободување бр.36, бр.на зграда1, А2, влез3, приземје.
8. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кавадарци, со седиште на Ул. Илинденска бр.1, влез 2, приземје бр. 5 Кавадарци.
9. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Дебар, со седиште на ул. 8-ми Септември бб, Дебар,
10. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кочани, со седиште на ул. Теодосие Паунов бр.1 Кочани,
11. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струмица, со седиште на ул. Ленинова бр. 108, Струмица,

12. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гевгелија, со седиште на ул. Влатко Кантарџиев бр. 10, Гевгелија,
13. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Пехчево, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.6 Пехчево,
14. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.10, Струга,
15. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Штип, со седиште на ул. Партизански бб- ТЦ Дујле лок. 12, Штип,
16. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Свети Николе со седиште на Плоштад Илинден Свети Николе,
17. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Ресен, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски бр.1 влез 1 приземје Ресен,
18. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 2- Чаир, со седиште на ул. 7-ма Албанска Бригада, Скопје,
19. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино, со седиште на ул.Ацо Аџилов бб, Неготино,
20. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Демир Хисар со седиште на ул. Битолска бб, Демир Хисар,
21. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Велес, со седиште на ул.Асном бр.9 Велес,
22. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар 3 , со седиште на Ул.Илинденска бр.272 Гостивар,
23. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 1 Центар, со седиште на Ул. „Пиринска бр 23” влез 1, кат 5, бр.1 Скопје.
24. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 5 Арачиново, со седиште ул. 1 бр.186 згр.2 влез 1 к.приземје бр.1 с.Арачиново Скопје.
25. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 6 со адреса ул.Јужноморавски Бригади бб, бр на зграда 6, влез 1, приземје бр.1 Скопје
26. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 1, со адреса с. Велешта влез.1, кат 1, врој 1, Струга
27. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово 3, со седиште Ул. “3-та Македонска Ударна Бригада” бр.7, Куманово.
28. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Гостивар со седиште на адреса Ул.Илинденска бр.271, Гостивар.
29. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Прилеп со седиште Ул.Борис Кидрич бр.7, Прилеп.
30. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска, зграда бр. 1, влез 2, призмје бр.2, Гостивар
31. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска бр. 169, 1-3/1 призмје, Гостивар
32. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје со седиште на адреса Ул.Београдска бр.47, бр.1, влез1, приземје 1, Скопје.
33. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга со седиште на адреса Бул. Туристичка бр1, Струга.
34. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино со седиште на Ул.Серта бр.23 Неготино
35. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 4 со седиште на Автобуска Станица, Деловна Зграда вон стопанство Ул.Борис Кидрич влез 1, приземје 12 А Тетово.
36. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 2 со седиште на адреса Струшки Кепенци бр.1, Струга.

37. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 5 со адреса ул. Илинденска влез 1, кат 1, бр.3, Тетово.
38. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Скопје со седиште на Ул. Пиринска бр.23 влез 1, приземје Скопје.
39. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Битола 2 со седиште на Ул. Солунска бр.180, бр на зграда 1, влез 1, су Битола.
40. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Луј Пастер бр на зграда 1, влез 1, приземје, Скопје.
41. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје-Подружница Штип 2, Ул. Борис Кидрич -30, Бр.1, влез 2, приземје, бр.2 Штип
42. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Борис Трајковски бр 147, Скопје.
43. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Кочани 2 со седиште на адреса Ул. Димитар Влахов блок А, Приземје Кочани.

Основната определба на Секторот за продажба во 2023 година беше стабилен и одржлив раст на продажбата со контролирано неризично портфолио. Од друга страна, оптимизација на трошоците јасно беше во фокусот при организацијата на сите продажни мрежи. Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Споредено со минатата година остварен е раст на полисирана премија од 47,0% или полисираната премија за 2023 година изнесува 527.826.632 денари додека за 2022 година изнесуваше 359.125.334 денари.

Главни показатели од продажбата се:

Бруто полисирана премија по класи :

Класи на осигурување		2023 реализација	2022 реализација	Промена во % 2023/2022	Структура 2023	Структура 2022
1	Незгода	24.325.215	15.876.567	53,2%	4,6%	4,4%
2	Здравствено осигурување	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
3	Каско - Моторни возила	18.370.107	11.126.176	65,1%	3,5%	3,1%
5	Каско – Авиони	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
6	Каско - пловни објекти	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
7	Карго	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
8	Пожар	3.703.797	3.434.865	7,8%	0,7%	1,0%
9	Други имотни	1.923.692	1.330.329	44,6%	0,4%	0,4%
10	А/О - Моторни возила	473.969.238	323.937.519	46,3%	89,8%	90,2%
11	А/О – авиони	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
12	А/О - пловни објекти	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
13	Општа одговорност	599.499	486.912	23,1%	0,1%	0,1%
15	Гаранции	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
16	Финансиски загуби	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
18	Туристичка помош	4.935.084	2.932.966	68,3%	0,9%	0,8%
Вкупно полисирана премија		527.826.632	359.125.334	47,0%	100%	100%

Учество на полисирана премија по класи на осигурување:

Најголемо учество во полисираната премија има осигурувањето од А/О морорни возила и истото учествува со 89,8% (2022: 90,2%) од вкупната полисирана премија, потоа осигурување од Незгода 4,6% (2022:4,4%), каско осигурувањето 3,5% (2022: 3,1%), имот пожар 0,7% (2022: 1,0%), други имот со 0,4% (2022: 0,4%), здравственото патничко осигурување 0,9% (2022: 0,8%).

Стратегијата на друштвото за 2023 година беше насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување пазарно учество во трите пазарни сегменти: индивидуални клиенти; МСП (Мали и средни претпријатија) и Големи корпоративни клиенти. Секако, кај секој од овие сегменти се правеше избор на клиентите коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични, клиенти правни лица кои имаат стабилен профитабилен раст и развој и индивидуални клиенти кои имаат стабилни приходи, вработени во добротоечки компании, клиенти вработени во јавната администрација.

Фокусот беше ставен на развивање долгорочни и стабилни односи со постојните и со новите корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните целни групи, каде Осигурителната компанија беше препознаена како партнер, притоа користејќи што е можно поголем број на производи и услуги (пакет на производи). Еден од главните приоритети беше интензивирање на напорите при „вкрстената продажба“ и зголемување на стапката на бројот на производи по клиент.

Огромен е просторот за дополнителен раст на продажбата кај поделни производи, пред се имотното осигурување. Поради тоа, покрај стандардните производи од задолжителното и доброволното осигурување, беа воведени веќе подготвени нови четири производи (Осигурување на здравствени установи, менувачници, хотели и Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности), кои нудеа продажба на доброволно имотно осигурување од повеќе секции. Притоа, фокусот повторно беше ставен на стабилноста и на безбедноста наспроти цената.

Задржувањето на постоечките и придобивање на нови клиенти, со пружање на високо ниво на услуга, одржување и градење на стабилни, долгорочни, партнерски односи. Ваквото ниво на услугите се овозможи со соодветна симплификација, дигитализација и автоматизација на процесите.

Штети

Пријавени и исплатени штети

Во 2023 година бројот на пријавени штети е за 25,21% поголем во однос на 2022 година, односно во 2023 година пријавени се вкупно 3.223 штети. Во долунаведената табела се прикажува овој однос за пријавени штети 2023/2022:

Бр.	Продукти	2023	2022	2023/2022
1	АО	2.655	2.169	22,41%
2	ЗПО	104	50	108,00%
3	ИМОТ	22	20	10,00%
4	КАСКО	142	82	73,17%
5	НЕЗГОДА	299	251	19,12%
6	ОДГОВОРНОСТ	1	2	-50,00%
	ВКУПНО	3.223	2.574	25,21%

Бруто исплатените штети во 2023 година во вкупен износ се за 196,73% поголеми во однос на 2022 година, односно во 2023 година се исплатени штети во висина од 349.752.659 мкд (2022: 117.869.320 мкд). За класата на осигурување по автоодговорност која е најзастапената класа во нашиот портфел имаме зголемување за 18,69% на исплатените штети за 2023 во однос на 2022 година. Зголемување на исплатените штети во 2023 има и кај Зелена Карта за 1698,83% во споредба со 2022 година. Зголемување на исплатените штети се забележува и кај останатите класи на осигурување во 2023 споредбено со 2022 година.

Следи табела на исплатените штети во 2023 година по продукти.

бр.	Продукти	2023	2022	2023/2022
1	АО	115.214.931	97.075.550	18,69%
2	ЗК	215.267.397	11.967.103	1698,83%
3	ЗПО	1.806.324	789.714	128,73%
4	ИМОТ	1.456.344	533.937	172,76%
5	КАСКО	9.864.418	4.810.440	105,06%
6	НЕЗГОДА	6.143.245	2.605.549	135,78%
7	ОДГОВОРНОСТ	-	87.027	#VALUE!
	Вкупно	349.752.659	117.869.320	196,73%

Резерви за штети

Резервите за настанатите и пријавените штети (РБНС) и настанати и непријавени штети (ИБНР), се пресметани во согласност со интерните правила на друштвото за осигурување во врска со штетите и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и со состојба на 31 декември 2023 година бруто резервите за штети изнесуваат 497.636.605 МКД.

Структурата на штетите во резерва според продуктите за 2023 год. се дадени во следната табела:

Продукти	РБНС	ИБНР	Вкупно
АО	2.108.102	3.228.004	5.336.106
КАСКО	4.441.938	230.033	4.671.971
ИМОТ	681.019	50.488	731.507
НЕЗГОДА	144.599.231	86.190.431	230.789.662
ЗЕЛЕНА КАРТА	51.107.445	25.214.078	76.321.523
ОДГОВОРНОСТ	133.710	94.214	227.924
ЗПО	1.742.332	705.909	2.448.241
Вкупно	204.813.776	115.713.158	320.526.934

Состојбата на РБНС-настаните, пријавени и неисплатени штети за 2023 година изнесува 204.813.776 мкд, односно за -24,25% во помал износ во однос на 2022 година. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2023	2022	2023/2022 год
	РБНС	РБНС	%
АО	2.108.102	115.128.923	(98,17%)
КАСКО	4.441.938	3.654.144	21,56%
ИМОТ	681.019	548.151	24,24%
НЕЗГОДА	144.599.231	3.174.519	4455,00%
ЗЕЛЕНА КАРТА	51.107.445	146.342.471	(65,08%)
ОДГОВОРНОСТ	133.710	-	#VALUE!
ЗПО	1.742.332	1.532.415	13,70%
Вкупно	204.813.776	270.380.623	(24,25%)

Состојбата на ИБНР-настанати, но непријавени штети за 2023 година изнесува 115.713.158 мкд, односно за -49,08% во помал износ во однос на 2022 година. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2023	2022	2023/2022 год
	ИБНР	ИБНР	%
АО	3.228.004	71.081.017	(95,46%)
КАСКО	230.033	153.102	50,25%
ИМОТ	50.488	50.670	(0,36%)
НЕЗГОДА	86.190.431	2.543.351	3288,85%
ЗЕЛЕНА КАРТА	25.214.078	153.125.739	(83,53%)
ОДГОВОРНОСТ	94.214	126.228	(25,36%)
ЗПО	705.909	175.875	301,37%
Вкупно	115.713.158	227.255.982	(49,08%)

Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покрите е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покрите, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

Друштвото се раководи според насоките на реосигурување на Граве концернот и сите договори за реосигурување се склучени со матичното друштво ГРАЗЕР АГ кој гарантира и нуди оптимална реосигурителна заштита.

Опис на договорите за реосигурување по класи на осигурување

Класа 10

Во однос на класата 10-Осигурување од автоодговорност, (одговорност кон трети лица) вклучувајќи ризици од зелена карта Друштвото има склучено непропорционален договор XL (excess of loss) за реосигурување со максимален самопридржај на Друштвото од 300.000 евра. Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Класа 7(карго), 8 и 9(имот)

Друштвото има непропорционален договор од типот XL (excess of loss) за карго (класа 7) и за имотното осигурување (класа 8 и 9) со максимален самопридржај од 200.000 евра.

Максималното покрите на реосигурителот по овој договор изнесува до 300.000 евра за карго и 9.800.000 евра за имотните осигурувања вклучувајќи ги ризиците – пожар, удар на гром, експлозија, олуја, паѓање на воздушни летала, пари во каса и при пренос, објекти во градба и монтажа, прекин на работа, кршење стакло, провална кражба и разбојништво, излив на вода, природни непогоди вклучително и земјотрес.

Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Друштвото има дозвола за работа за класите 1,3,5,11,12,13,18, но не склучи трети договори за реосигурување во 2023 година и по план за работа доколку ризикот го надминува максималниот самопридржај обезбедува факултативно реосигурување пред склучувањето на оригиналните полиси за осигурување.

Во 2023 е склучен факултативен договор за класа 13-општа одговорност – пропорционален договор со покрите до 500.000 евра, каде самопридржајот е 0% и е цедиран 100 % во Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Финансиски резултат и Финансиска состојба

Друштвото во извештајниот период оствари позитивен финансиски резултат во износ од 23.215.548 МКД зголемено за 8.050.056 МКД споредбено со претходна година (2022: добивка 15.165.492 МКД)

Категориите на приходи и на расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известувањето детално се дадени подолу.

❖ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во 2023 година Друштвото оствари приходи од работење во износ од 444.966.438 МКД што е за **113.819.135 МКД** во повисок обем од остварениот во 2022 година.

Влијание на ова зголемување има:

ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) 101.065.982 МКД

Нето приходите од премија за 2023 година изнесуваат 413.436.702 МКД кое што претставува зголемување во однос на 2022 година за 32,4%, односно за 101.065.982 МКД,

Главно како резултат на :

- Бруто полисирана премија за осигурување 168.701.298 МКД,
- Бруто полисирана премија предадена во реосигурување 9.359.781 МКД,
- Промена во бруто резервата за преносна премија 56.579.151 МКД,
- Промена во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување (1.696.384 МКД).

ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА 6.968.912 МКД

Во текот на 2023 година Друштвото реализираше приходи по основ на вложувања во износ од 20.428.897 МКД односно 6.968.912 МКД над остварените во 2022 година (2022: 13.459.985 МКД).

- Приходи од камати 3.718.953 МКД, поголема реализација на приходите од камати,
- Позитивни курсни разлики 633.207 МКД,
- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност 2.316.815 МКД,
- Реализирани добивки од продажба на вложувања 299.959 МКД,
- Останати приходи од вложувања -22 МКД

ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 238.190 МКД

Во текот на 2023 година Друштвото реализираше приходи по основ на провизии од Реосигурување во износ од 1.617.874 МКД, и се за 238.190 МКД во поголем износ споредбено со претходна година (2022: 1.379.684 МКД).

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ 885.973 МКД

Во 2023 година Друштвото оствари останати осигурителни приходи во износ 3.839.314 МКД, што е за 885.973 МКД во повисок обем во споредба со 2022 година.

Зголемениот приходот е како резултат на:

- Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила -144.525 МКД
- Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) 1.099.498 МКД
- Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети -69.000 МКД

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 4.660.078 МКД

Во 2023 година останатите приходи на Друштвото изнесуваат 5.643.651 МКД, и се за 4.660.078 МКД во поголем износ споредбено со 2022 година.

Зголемениот приходот е како резултат на:

- Приходи по основ на краткорочни тековни средства 9.059 МКД
- Приходи по основ на казни и надоместоци 5.103 МКД
- Приходи од минати години 199.274 МКД
- Приходи од добивка од Гарантен фонд 67.500 МКД
- Останати финансиски и други приходи 4.379.142 МКД

❖ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работењето на Друштвото за 2023 година изнесуваат 421.750.890 МКД, зголемени за **105.769.079 МКД** во споредено со 2022 година (2022: 315.981.811 МКД). Влијание на ова зголемување има:

НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) 42.771.852 МКД

Нето трошоци за штети за 2023 година изнесуваат 170.036.483 МКД (2022: 127.264.631 МКД), споредбено со претходна година претставуваат зголемување за 33,6% или за 42.771.852 МКД во апсолутен износ

- Бруто исплатени штети 231.883.339 МКД
- Приход од бруто реализирани регресни побарувања -136.532 МКД
- Бруто исплатени штети – дел за реосигурување 198.857.897 МКД
- Промени во бруто резервите за штети -188.303.333 МКД
- Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување -197.913.211 МКД

НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 51.293.528 МКД

Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2023 година изнесуваат 209.501.770 МКД што претставува раст за 32,4% или 51.293.528 МКД во поголем износ во однос со истиот период од претходна година (2022: 158.208.242 МКД).

- Трошоци за стекнување 42.168.964 МКД,
- Административни трошоци 9.124.564 МКД,

Трошоците за стекнување во 2023 година изнесуваат 154.831.085 МКД (2022: 112.662.121 МКД). Истите учествуваат со 71% во вкупните нето трошоци за спроведување на осигурување. Односно 29% од нето трошоците за спроведување на осигурување во 2023 година во износ од 54.670.685 МКД (2022: 45.546.121 МКД) се однесуваат на административните трошоци на Друштвото.

ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА 580.810 МКД

Трошоците за вложувања во 2023 година изнесуваат 1.957.849 МКД, и се за 580.810 МКД во поголем износ во однос на 2022 година (2022: 1.377.039 МКД)

- Негативни курсни разлики 209.442 МКД
- Вредносно усогласување (нерезлизирани загуби) 473.970 МКД
- Останати трошоци од вложување -102.602 МКД

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 6.004.524 МКД

Во 2023 година останатите осигурителни технички трошоци изнесуваат 26.676.246 МКД (2022: 20.671.722 МКД) и се за 6.004.524 МКД во поголем износ во однос на 2022 година.

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА 1.972.942 МКД

Друштвото изврши исправка на вредноста на побарувањата по основ неплатена премија по кој основ искажа трошокот во износ од 9.337.818 МКД (во 2022: 7.364.876 МКД)

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА 3.145.423 МКД

Во 2023 година останатите расходи вклучувајќи и вредносните усогласувања изнесуваат 4.240.724 МКД, и се поголеми за 3.145.423 МКД во однос на 2022 година (2022: 1.095.301 МКД)

- Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен на побарувањата по основ на премија 1.897.003 МКД, зголемувањето пред се се должи на ефектот на растот на расход од исправка на останатите побарувања споредбено со претходна година.
- Останати расходи 1.248.420 МКД.

ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

Добивката за деловната година резултира во износ од 23.215.548 МКД зголемувајќи се за 8.050.056 МКД споредбено со претходна година (2022: добивка 15.165.492 МКД).

❖ ФИНАНСКА ПОЛОЖБА

Вкупната Актива на Друштвото на 31.12.2023 година изнесува 967.328.737 МКД и забележува намалување за -3,19% или во износ од 31.877.656 МКД во споредба со претходна година (2022: 999.206.393 МКД).

НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА на 31.12.2023 година изнесуваат 1.215.841 МКД опфаќат 0,1% од активата и се намалени за -293.684 МКД во споредба со претходна година (2022: 1.509.525 МКД). Вклучуваат воглавно набавка на нов софтвер и надградба на постоечки софтвер, за подобрување на оперативната работа.

ВЛОЖУВАЊА на 31.12.2023 година изнесуваат 672.432.611 МКД и се зголемени за 67.473.460 МКД споредбено со претходна година (2022: 604.959.151 МКД), опфаќат 69,5% од активата, се состојат од вложувања во заеднички контролирани ентитети преку вложувањето во Националното Биро за осигурување, вложувањата во банкарски депозити, вложувања во хартии од вредност, вложувања во удели во инвестициските фондови.

Зголемувањето на Вложувањата за 67.473.460 МКД, се должи на:

- зголемување на вложувањата во Гарантниот Фонд на НБО за 4.175.320 МКД,
- зголемување на вложувањата во државни записи за 48.459.453 МКД,
- зголемување на вложувањата во државни обврзници за 28.672.332 МКД,
- намалување на вложувањата во удели во инвестициските фондови за -13.833.645 МКД

ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2023 година изнесуваат 65.396.552 МКД и се намалени за -197.501.823 МКД споредбено со претходна година (2022: 262.898.375 МКД), опфаќат 6,8% од активата на билансот.

ПОБАРУВАЊАТА се состојат од побарувања од непосредни работи во осигурување, и останати побарувања. Вкупните побарувања на 31.12.2023 година изнесуваат 123.548.692 МКД и се зголемени за 64.816.143 МКД споредбено со претходна година (2022: 58.732.549 МКД); опфаќаат 7,9% од активата на билансот.

ОСТАНАТИ СРЕДСТВА на 31.12.2023 година изнесуваат 15.600.491 МКД и се зголемени за -2.204.632 МКД во споредба со претходна година (2022: 17.805.123 МКД), опфаќаат 1,6% од активата на билансот. Останатите средства се состојат од материјални средства кои служат за вршење на дејноста, парични средства и останати парични еквиваленти, и залихи на ситен инвентар.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА на 31.12.2023 година изнесуваат 88.864.171 МКД, и се зголемени за 35.832.880 МКД во споредба со претходна година (2022: 52.831.291 МКД), опфаќаат 9,2% од активата на билансот.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ на 31.12.2023 година изнесува 272.509.351 МКД и се зголемени за 23.217.490 МКД во споредба со претходна година (2022: 249.291.861 МКД), опфаќаат 28,2% од пасивата на билансот.

БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2023 година изнесуваат 599.904.874 МКД и се намалени за -88.724.079 МКД во споредба со претходна година (2022: 688.628.953 МКД), опфаќаат 62,0% од пасивата на билансот.

Намалувањето на бруто техничките резерви се состои од :

- Бруто резерви за преносни премии 88.385.591 МКД
- Бруто резерви за штети -177.109.670 МКД

ОСАТАНАТИ РЕЗЕРВИ на 31.12.2023 година изнесуваат 1.516.714 МКД, и се зголемени за 223.864 МКД во споредба со претходна година (2022: 1.292.850 МКД), опфаќат 0,2% од пасивата од билансот.

ОБВРСКИТЕ на 31.12.2023 година изнесуваат 71.700.964 МКД и се зголемени за 12.539.038 МКД во споредба со претходна година (2022: 59.161.926 МКД), опфаќаат 7,4% од пасивата на билансот. Обврските се состојат од обврски од непосредни работи во осигурување, обврски од работи на соосигурување и реосигурување, и останати обврски.

Технички резултат од работењето по класи за 2023 година

ГРАВЕ неживот А.Д. Скопје										
Технички резултат од работењето по класи за 2023 година										
Ред. Број	НАЗИВ	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	24.325.215	18.370.107	0	3.703.797	1.923.692	473.969.238	599.499	4.935.084	527.826.632
2	Бруто полисирана премија предадена во реосиг.	-	-	-	4.783.477	-	21.753.900	-	-	26.537.377
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел	-	-	-	-	-	-	533.038	-	533.038
4	Промена на преносната премија	5.123.480	3.768.270	-	165.357	327.729	78.635.719	41.126	323.909	88.385.591
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	19.201.735	14.601.837	0	(1.245.036)	1.595.963	373.579.619	1.091.410	4.611.175	413.436.702
6	Останати осигурително технички приходи, намалени за	176.937	133.621	0	26.941	13.993	3.447.565	4.361	35.897	3.839.314
7	Останати приходи	334.652	252.725	0	50.955	26.465	6.520.587	8.248	67.894	7.261.525
8	ВКУПНО ПРИХОДИ (5+6+7)	19.713.324	14.988.182	0	(1.167.141)	1.636.420	383.547.771	1.104.019	4.714.966	424.537.541
9	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	5.761.481	10.729.144	-	165.426	-	150.733.093	101.064	2.546.274	170.036.482
a	Бруто исплатени штети	6.143.245	9.864.418	-	1.456.344	-	330.482.328	-	1.806.324	349.752.659
б	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	1.423.604	-	197.630.314	-	-	199.053.918
б	Промена во бруто резервази за штети	(381.764)	864.726	-	132.686	-	(178.566.333)	101.064	739.950	(177.109.671)
в	Промена во бруто резервази за штети - дел за рео.	-	-	-	-	-	(198.034.861)	-	-	(198.034.861)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регрес	-	-	-	-	-	1.587.448	-	-	1.587.448
10	ПРОМЕНИ ВО бруто еквалациона резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРОМЕНИ ВО останатите бруто технички резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	6.359.946	4.774.804	0	1.142.231	521.081	141.570.788	161.847	300.387	154.831.085
a	Провизија	6.488.318	4.679.478	0	1.111.760	404.815	140.802.973	139.483	29.991	153.656.818
б	Останати трошоци за стекнување	1.470.191	1.110.271	0	223.854	116.266	28.646.221	36.233	298.271	31.901.307
в	Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(1.598.563)	(1.014.945)	-	(193.383)	-	(27.878.405)	(13.869)	(27.875)	(30.727.040)
14	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	2.519.532	1.902.720	0	383.628	199.250	49.092.299	62.094	511.161	54.670.685
15	Останати осигурително технички трошоци , намалени	37.049	344.740	0	5.641	2.930	26.277.457	913	7.516	26.676.246
16	Врдносно усогласување на побарувањата по основ на	570.351	279.091	-	-	(196.351)	9.573.831	(20.039)	(869.065)	9.337.818
17	Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласува	195.436	147.591	0	29.757	15.456	3.808.017	4.817	39.650	4.240.724
18	ВКУПНО ТРОШОЦИ (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	15.443.795	18.178.090	0	1.726.684	542.366	381.055.486	310.696	2.535.924	419.793.040
19	Добивка (+) /Загуба (-) (8-18)	4.269.529	(3.189.907)	0	(2.893.825)	1.094.055	2.492.285	793.322	2.179.042	4.744.500

Коефициенти на :	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
Трошоци за Штети (9/5)	30,0	73,5	-	(13,3)	-	40,3	9,3	55,2	41,1
Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во останатите бруто технички резерви(11/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за попусти (12/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за стекнување (13/5)	33,1	32,7	6,0	(91,7)	32,6	37,9	14,8	6,5	37,4
Административни трошоци (14/5)	13,1	13,0	10,4	(30,8)	12,5	13,1	5,7	11,1	13,2
Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување (15/5)	0,2	2,4	0,2	(0,5)	0,2	7,0	0,1	0,2	6,5
Врдносно усогласување на побарувањата по основ на премија (16/5)	3,0	1,9	-	-	(12,3)	2,6	(1,8)	(18,8)	2,3
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (17/5)	1,0	1,0	0,8	(2,4)	1,0	1,0	0,4	0,9	1,0
Комбиниран коефициент	80,4	124,5	17,4	(138,7)	34,0	102,0	28,5	55,0	101,5

Коефициент на штети за 2023 година

Р/Број	Н А З И В	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурува ње на имот (08)	Осигурувањ е на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	24.325.215	18.370.107	0	3.703.797	1.923.692	473.969.238	599.499	4.935.084	527.826.632
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигур.	-	-	-	4.783.477	-	21.753.900	-	-	26.537.377
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел	-	-	-	-	-	-	533.038	-	533.038
4	Промена на преносната премија	5.123.480	3.768.270	-	165.357	327.729	78.635.719	41.126	323.909	88.385.591
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+3-4)	19.201.735	14.601.837	0	(1.245.036)	1.595.963	373.579.619	1.091.410	4.611.175	413.436.702
6	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	5.761.481	10.729.144	-	165.426	-	150.733.093	101.064	2.546.274	170.036.482
a	Бруто исплатени штети	6.143.245	9.864.418	-	1.456.344	-	330.482.328	-	1.806.324	349.752.659
в	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	1.423.604	-	197.630.314	-	-	199.053.918
б	Промена на резервација за штети	(381.764)	864.726	-	132.686	-	(178.566.333)	101.064	739.950	(177.109.671)
в	Промена на резервација за штети - дел за рео	-	-	-	-	-	(198.034.861)	-	-	(198.034.861)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресн	-	-	-	-	-	1.587.448	-	-	1.587.448
7	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Коефициенти на :	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурува ње на имот (08)	Осигурувањ е на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
	Трошоци за Штети (9/5)	30,0	73,5	-	(13,3)	-	40,3	9,3	55,2	41,1
	Промени во бруто еквилизионата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Годишниот извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2023 е разгледан и одобрен од Надзорниот Одбор на Друштвото и е потпишан во негово име од:



Г-дин Селаудин Имами
Член на Управен одбор



Г-дин Ненад Стаменков
Член на Управен одбор



Г-ѓа Елизабета Божиновска
Претседател на Управен одбор

ПРИЛОЗИ

БУ: Биланс на успех

БС: Биланс на состојба

МС: Маргина на солвентност

КС: Пресметка на капиталот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

БУ: Биланс на успех

01.01.2023 – 31.12.2023

Опис на позиција	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200	444.966.438	331.147.303
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	413.436.702	312.370.720
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	527.826.632	359.125.334
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	26.537.377	17.177.596
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	88.385.591	31.806.440
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	533.038	2.229.422
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	20.428.897	13.459.985
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		
3. Приходи од камати	216	15.896.468	12.177.515
4. Позитивни курсни разлики	217	1.055.129	421.922
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	3.059.120	742.305
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	415.489	115.530
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		17.952
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	415.489	97.578
6.3 Останати финансиски вложувања	222		
7. Останати приходи од вложувања	223	2.691	2.713
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	1.617.874	1.379.684
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	3.839.314	2.953.341
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	5.643.651	983.573
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	421.750.890	315.981.811
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	170.036.483	127.264.631
1. Бруто исплатени штети	228	349.752.659	117.869.320
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	1.587.448	1.723.980
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	199.053.918	196.021
5. Промени во бруто резервите за штети	232	-177.109.671	11.193.662
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	-198.034.861	-121.650
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	0	0
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	0	0
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	0	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	0	0
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	209.501.770	158.208.242
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	154.831.085	112.662.121
1.1 Провизија	253	153.656.818	94.058.713

1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	30.521.887	28.617.278
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	1.379.420	666.697
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	-30.727.040	-10.680.567
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	54.670.685	45.546.121
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	1.094.340	1.598.683
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	21.538.050	21.036.306
2.2.1 Плати и надоместоци	258а	13.434.506	12.697.412
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	1.260.387	1.371.424
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	5.708.805	5.799.458
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	1.134.352	1.168.012
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	32.038.295	22.911.132
2.4.1 Трошоци за услуги	260а	26.700.085	17.169.178
2.4.2 Материјални трошоци	260б	2.717.220	3.454.510
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	2.620.990	2.287.444
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	1.957.849	1.377.039
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		
2. Трошоци за камати	263		
3. Негативни курсни разлики	264	1.187.152	977.710
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	473.970	
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		
5.3 Останати финансиски вложувања	269		
6. Останати трошоци од вложувања	270	296.727	399.329
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	26.676.246	20.671.722
1. Трошоци за превентива	272		
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	26.676.246	20.671.722
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	9.337.818	7.364.876
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	4.240.724	1.095.301
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	23.215.548	15.165.492
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278		
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	23.215.548	15.165.492
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	0

БС: Биланс на состојба

01.01.2023 – 31.12.2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
АКТИВА			
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	1.215.841	1.509.525
1. Гудвил	002		
2. Останати нематеријални средства	003	1.215.841	1.509.525
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004	672.432.611	604.959.151
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	0	0
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	0	0
1.1 Земјиште	007		
1.2 Градежни објекти	008		
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	0	0
2.1 Земјиште	010		
2.2 Градежни објекти	011		
2.3 Останати материјални средства	012		
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	16.268.790	12.093.470
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	16.268.790	12.093.470
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	656.163.821	592.865.681
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	48.459.453	0
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	48.459.453	
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	461.230.667	432.558.335
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027	461.230.667	432.558.335
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	72.473.701	86.307.346
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	72.473.701	86.307.346
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	74.000.000	74.000.000
4.1 Дадени депозити	036	74.000.000	74.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		
4.3 Останати заеми	038		
4.4 Останати пласмани	039		
5. Деривативни финансиски инструменти	040		
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	65.396.552	262.898.375
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	2.762.460	2.229.422
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	62.634.092	260.668.953
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	470.379	470.379
1. Одложени даночни средства	052		
2. Тековни даночни средства	053	470.379	470.379
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	123.548.692	58.732.549
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	76.836.390	47.535.283
1. Побарувања од осигуреници	056	76.836.390	47.535.283
2. Побарувања од посредници	057		
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	0	
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	46.712.302	11.197.266
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	6.142.409	2.863.820
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	7.905.297	6.671.944
3. Останати побарувања	066	32.664.596	1.661.502
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	15.600.491	17.805.123
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	3.778.955	2.258.004
1. Опрема	070	2.415.988	895.037
2. Останати материјални средства	071	1.362.967	1.362.967
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	11.821.536	15.547.119
1. Парични средства во банка	073	11.821.536	15.547.119
2. Парични средства во благајна	074		
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	88.664.171	52.831.291
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		
2. Одложени трошоци на стекнување	080	83.543.889	52.816.849
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	5.120.282	14.442
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083	967.328.737	999.206.393
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084	66.466.310	67.434.695
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	272.509.351	249.291.861
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	513.701.748	513.701.748
1. Запишан капитал од обични акции	087	513.701.748	513.701.748
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		
3. Запишан а неуплатен капитал	089		
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	-50.403	-52.345
1. Материјални средства	092		
2. Финансиски вложувања	093	-50.403	-52.345
3. Останати ревалоризациони резерви	094		
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096	50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		
3. Резерви за сопствени акции	098		
4. Откупени сопствени акции	099		
5. Останати резерви	100		
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101	0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102	315.357.370	330.522.862
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103	23.215.548	15.165.492
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	599.904.874	688.628.953
I. Бруто резерви за преносни премии	107	279.377.939	190.992.348
II. Бруто математичка резерва	108		
III. Бруто резерви за штети	109	320.526.935	497.636.605
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		
V. Бруто еквилизациона резерва	111		
VI. Бруто останати технички резерви	112		
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	1.516.714	1.292.850
1. Резерви за вработени	115	1.516.714	1.292.850
2. Останати резерви	116		
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	1.212.287	830.803
1. Одложени даночни обврски	118		
2. Тековни даночни обврски	119	1.212.287	830.803
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	71.700.964	59.161.926
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123	0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	23.514.017	15.604.649
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	23.514.017	15.604.649
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	48.186.947	43.557.277
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	34.844.106	30.338.515
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		
3. Останати обврски	133	13.342.841	13.218.762
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	20.484.547	0
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136	967.328.737	999.206.393
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	66.466.310	67.434.695

МС_1 (н.о.) Потребно ниво на маргината на солвентност

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	527.826.632	359.125.334
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	95.008.794	64.642.560
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	95.008.794	64.642.560
Бруто исплатени штети	7	349.752.659	117.869.320
Нето исплатени штети	8	150.698.741	117.673.299
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,50	1,00
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	47.504.397	64.535.057
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	609.766.638	410.470.730
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	320.526.934	497.636.605
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	202.388.246	225.465.946
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	242.635.109	227.547.129
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	63.085.128	59.162.254
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	63.085.128	59.162.254
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	31.542.564	59.063.865
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	47.504.397	64.535.057

МС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	47.504.397	64.535.057

КС: Пресметка на капиталот

	Озн ака	Износ 100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13)	I	271.293.510
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акцио. кап. од кумулативни приоритетни акции	I1	513.701.748
Премии од емитирани обични акции	I2	
Законски и статутарни резерви	I3	50.999.828
Пренесена нераспределена добивка	I4	-
Нераспределена добивка од тековната година	I5	23.215.548
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	
Долгорочни нематеријални средства	I7	1.215.841
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	315.357.370
Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба	I9	
Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба	I10	50.403
Нето негативни ревалоризациски резерви и останатите разлики од вреднување коишто произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заед. Влож. коишто се вред. со користење на методот на главнина	I11	
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО	I12	
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4+II5+II6), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Нереализирана добивка од ревалор. на сопств. Инстр. коишто се распол. за прод. и мерени по објект. вред.	II5	
Нереализир. добивка од ревалоризац. на должни. инстр. Располо. за прод., мерени по објект. вредност	II6	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	271.293.510
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други влож. во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II – IV	V	271.293.510

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	47.504.397
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	271.293.510
Гарантен фонд*	VI4	184.485.000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	86.808.510
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	223.789.113
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

	Број	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
		1	2	3
Видови дозволени вложувања	I			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	I1	3%	11.821.536	3%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	I2	60%	74.000.000	12%
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ	I3	80%		0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	I4	80%	419.981.878	71%
Обврзници и други должнички хартии од вредност кои ги издаваат или за кои гарантираат единиците на локалната самоуправа на РМ	I5	10%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I6	35%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I7	5%		0%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I8	25%		0%
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I9	5%		0%
Удели во трговски друштва во РМ	I10	5%		0%
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	I11	20%	72.473.701	14%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I12	20%		0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I13			0%
Акции чиј издавач е странско акционерско друштво со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земјите членки на ЕУ или земјите членки на ОЕЦД	I14			0%
Удели на инвестициски фондови со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I15			0%
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО, под услов тоа да не е во спротивност со став (2) од член 89 од ЗСО	I16			0%
Вложувања кои не се предвидени со Правилникот	II			0,0%

НАПОМЕНА: Вложувањата од точка 5 и точка 8 од оваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и вложувањата од точка 7 и точка 9 од оваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Ставка	Број	Износ
Вкупно дозволени вложувања на средства	III	578.277.115
Вкупно нето технички резерви	IV	534.508.322
Резерви за преносни премии	IV1	276.615.479
Резерви за бонуси и попусти	IV2	
Резерви за штети	IV3	257.892.843
Други технички резерви	IV4	
Еквизациона резерва	IV5	
Разлика (IV-III)	V	43.768.793